



**ЦЕНОВНИК - Opel Insignia Grandsport 5 врати**

МОДЕЛ 2018А



БЕНЗИНСКИ МОТОРИ	МЕНУВ.	Insignia	Edition	Dynamic	Innovation
1.5 Turbo (104 kW / 140 ks) Start/Stop	MT6	<b>23.036 €</b> 1.423.625 ден	<b>24.331 €</b> 1.503.656 ден	<b>25.831 €</b> 1.596.356 ден	<b>25.938 €</b> 1.602.968 ден
1.5 Turbo ecoTEC (104 kW / 140 ks) Start/Stop	MT6	<b>23.955 €</b> 1.480.419 ден	<b>24.599 €</b> 1.520.218 ден	<b>26.099 €</b> 1.612.918 ден	<b>26.206 €</b> 1.619.531 ден
1.5 Turbo (122 kW / 165 ks) Start/Stop	MT6	-	<b>25.188 €</b> 1.556.618 ден	<b>26.688 €</b> 1.649.318 ден	<b>26.795 €</b> 1.655.931 ден
1.5 Turbo ecoTEC (122 kW / 165 ks) Start/Stop	MT6	-	<b>25.456 €</b> 1.573.181 ден	<b>27.574 €</b> 1.704.073 ден	<b>27.684 €</b> 1.710.871 ден
1.5 Turbo ecoTEC (122 kW / 165 ks) Start/Stop	AT6	-	<b>26.474 €</b> 1.636.093 ден	<b>28.616 €</b> 1.768.469 ден	<b>28.726 €</b> 1.775.267 ден
2.0 Turbo (191 kW / 260 ks) Start/Stop AWD	AT8	-	-	<b>32.124 €</b> 1.985.263 ден	<b>32.234 €</b> 1.992.061 ден

ДИЗЕЛСКИ МОТОРИ	МЕНУВ.	Insignia	Edition	Dynamic	Innovation
1.6 CDTi (81 kW / 110 ks) Start/Stop	MT6	<b>24.438 €</b> 1.510.268 ден	<b>25.081 €</b> 1.550.006 ден	<b>26.581 €</b> 1.642.706 ден	<b>26.688 €</b> 1.649.318 ден
1.6 CDTi ecoTEC (81 kW / 110 ks) Start/Stop	MT6	<b>24.706 €</b> 1.526.831 ден	<b>25.349 €</b> 1.566.568 ден	<b>26.849 €</b> 1.659.268 ден	<b>27.574 €</b> 1.704.073 ден
1.6 CDTi (100 kW / 136 ks) Start/Stop	MT6	<b>25.295 €</b> 1.563.231 ден	<b>25.938 €</b> 1.602.968 ден	<b>28.068 €</b> 1.734.602 ден	<b>28.177 €</b> 1.741.339 ден
1.6 CDTi ecoTEC (100 kW / 136 ks) Start/Stop	MT6	<b>25.563 €</b> 1.579.793 ден	<b>26.206 €</b> 1.619.531 ден	<b>28.342 €</b> 1.751.536 ден	<b>28.451 €</b> 1.758.272 ден
1.6 CDTi (100 kW / 136 ks) Start/Stop	AT6	-	<b>28.178 €</b> 1.741.400 ден	<b>29.712 €</b> 1.836.202 ден	<b>29.822 €</b> 1.843.000 ден
2.0 CDTi (125 kW / 170 ks) Start/Stop	MT6	<b>26.367 €</b> 1.629.481 ден	<b>27.630 €</b> 1.707.534 ден	<b>29.164 €</b> 1.802.335 ден	<b>29.274 €</b> 1.809.133 ден
2.0 CDTi (125 kW / 170 ks) Start/Stop	AT8	-	<b>29.274 €</b> 1.809.133 ден	<b>30.809 €</b> 1.903.996 ден	<b>30.918 €</b> 1.910.732 ден
2.0 CDTi (125 kW / 170 ks) Start/Stop AWD	MT6	-	<b>29.823 €</b> 1.843.061 ден	<b>31.357 €</b> 1.937.863 ден	<b>31.467 €</b> 1.944.661 ден
2.0 CDTi (154 kW / 210 ks) Start/Stop AWD	AT8	-	-	<b>34.933 €</b> 2.158.859 ден	<b>35.044 €</b> 2.165.719 ден

**ПРОДАЖНА КАМПАЊА 01.07.2017 - 30.09.2017**

- ЗА СИТЕ МОДЕЛИ, ПОПУСТ ОД – 10 %;



СТАНДАРДНА ОПРЕМА			
Insignia	Edition	Dynamic	Innovation
<b>СИГУРНОСТ</b>			
		4 нас. пасивни наслони за глава	4 нас. пасивни наслони за глава
“Active hood”	“Active hood”	“Active hood”	“Active hood”
Халогени светла напред, Прекинувач за автом. контрола на светла	Халогени светла напред, Прекинувач за автом. контрола на светла	Халогени светла напред, Прекинувач за автом. контрола на светла	“ <b>Sight</b> ” <b>Пакет</b> (сензор за дожд, внатр. ретровизор осетлив на светлина, авт. контрола на светла со тунел детектор)
<b>Driver assistance пакет 1 “OpelEye” предна камера</b> (Активно предупредување за напуштање на лента; Предупредување за можен удар напред; Детектирање пешаци напред; Индикатор за растојание од возило; Безбедносно сопирање при мали брзини)	<b>Driver assistance пакет 1 “OpelEye” предна камера</b> (Активно предупредување за напуштање на лента; Предупредување за можен удар напред; Детектирање пешаци напред; Индикатор за растојание од возило; Безбедносно сопирање при мали брзини)	<b>Driver assistance пакет 1 “OpelEye” предна камера</b> (Активно предупредување за напуштање на лента; Предупредување за можен удар напред; Детектирање пешаци напред; Индикатор за растојание од возило; Безбедносно сопирање при мали брзини)	<b>Driver assistance пакет 1 “OpelEye” предна камера</b> (Активно предупредување за напуштање на лента; Предупредување за можен удар напред; Детектирање пешаци напред; Индикатор за растојание од возило; Безбедносно сопирање при мали брзини)
Воздуш. перничина за возач & совозач (Фронтални, Странични, воздуш. завеси напред)	Воздуш. перничина за возач & совозач (Фронтални, Странични, воздуш. завеси напред)	Воздуш. перничина за возач & совозач (Фронтални, Странични, воздуш. завеси напред)	Воздуш. перничина за возач & совозач (Фронтални, Странични, воздуш. завеси напред)
<b>ABS</b> (Систем на кочење со диск напред & назад)	<b>ABS</b> (Систем на кочење со диск напред & назад)	<b>ABS</b> (Систем на кочење со диск напред & назад)	<b>ABS</b> (Систем на кочење со диск напред & назад)
<b>ESP<sup>plus</sup></b> (Електронски програм за стабилност)	<b>ESP<sup>plus</sup></b> (Електронски програм за стабилност)	<b>ESP<sup>plus</sup></b> (Електронски програм за стабилност)	<b>ESP<sup>plus</sup></b> (Електронски програм за стабилност)
<b>TPMS</b> (Систем за мониторинг на притисок во гумите)	<b>TPMS</b> (Систем за мониторинг на притисок во гумите)	<b>TPMS</b> (Систем за мониторинг на притисок во гумите)	<b>TPMS</b> (Систем за мониторинг на притисок во гумите)
<b>ВНАТРЕШНА ОПРЕМА</b>			
		Спортски педали	
		“Opel” заштитни лајсни на праговите	“Opel” заштитни лајсни на праговите
		Џебови од задна страна на предни седишта	Џебови од задна страна на предни седишта
		Внатрешно амбиентално осветлување	Внатрешно амбиентално осветлување
		LED Осветлени штитници за сонце	LED Осветлени штитници за сонце
		Наслон за рака назад	Наслон за рака назад
Елект. паркирна кочница (+HAS)	Елект. паркирна кочница (+HAS)	Елект. паркирна кочница (+HAS)	Елект. паркирна кочница (+HAS)
Кожен волан со радио и телефон команди	Кожен волан со радио и телефон команди	Кожен волан со радио и телефон команди	Кожен волан со радио и телефон команди
Патен компјутер & Автоматски темпомат	Патен компјутер & Автоматски темпомат	Патен компјутер & Автоматски темпомат	Патен компјутер & Автоматски темпомат
Клима уред со полен филтер со канали за вентилација назад	Клима уред со полен филтер со канали за вентилација назад	Клима уред со полен филтер со канали за вентилација назад	“ <b>Premium climate</b> ” <b>Пакет</b> Електронска двозонска клима уред
Серво волан со висинско и длабинско прилагодување	Серво волан со висинско и длабинско прилагодување	Серво волан со висинско и длабинско прилагодување	Серво волан со висинско и длабинско прилагодување
Електрика на прозори напред & назад	Електрика на прозори напред & назад	Електрика на прозори напред & назад	Електрика на прозори напред & назад
Седишта напред – <b>Comfort</b> : Возачко седиште со прилаг. во 4-насоки; со-возачко седиште со прилаг. во 2-насоки	Седишта напред – <b>Comfort</b> : Возачко седиште со прилаг. во 4-насоки; со-возачко седиште со прилаг. во 2-насоки	Седишта напред – <b>Sport</b> Возачко седиште со прилаг. во 6-насоки (лумбарно во 4-насоки, мануелно продолж. на пернице), со-возачко седиште со прилаг. во 2-насоки	Седишта напред – <b>Comfort</b> : Возачко седиште со прилаг. во 6-насоки (лумбарно во 4-насоки), со-возачко седиште со прилаг. во 4-насоки
PEPS влегување во возило и стратување на моторот без клуч	PEPS влегување во возило и стратување на моторот без клуч	PEPS влегување во возило и стратување на моторот без клуч	PEPS влегување во возило и стратување на моторот без клуч
Деллива задна клупа во однос 60:40	Деллива задна клупа во однос 60:40	Деллива задна клупа во однос 60:40	Деллива задна клупа во однос 60:40
<b>НАДВОРЕШНА ОПРЕМА</b>			
		Длабоко затемнети задни странични прозори	
Предно ветробранско стакло со соларна абсорпција	Предно ветробранско стакло со соларна абсорпција	Предно ветробранско стакло со соларна абсорпција	Предно ветробранско стакло со соларна абсорпција
Кровни лајсни/ странични лајсни во мат црна боја	Кровни лајсни/ странични лајсни во мат црна боја	Хром. кровни лајсни/ странични лајсни во мат црна боја	Хром. кровни лајсни/ странични лајсни во сјајна црна боја
Предни LED дневни светла/ задни LED светла	Предни LED дневни светла/ задни LED светла	Предни LED дневни светла/ задни LED светла	Предни LED дневни светла/ задни LED светла



Ретровизори со ел.прилагодување & греење	Ретровизори со ел.прилагодување & греење	Ретровизори со ел.прилагодување & греење	Ретровизори со ел.прилагодување & греење
<b>АУДИО ОПРЕМА</b>			
<b>Радио R 4.0 Intelilink</b> (7 премиум звучници, BT Hands free, 3.5" монохроматски DIC, 7" екран во боја на допир, антена во заден прозор, USB)	<b>Радио R 4.0 Intelilink</b> (7 премиум звучници, BT Hands free 3.5" монохроматски DIC, 7" екран во боја на допир, антена во заден прозор, USB)	<b>Радио R 4.0 Intelilink</b> (7 премиум звучници, 7 премиум звучници, BT Hands free 3.5" монохроматски DIC, 7" екран во боја на допир, антена во заден прозор, USB, 2XUSB назад )	<b>Радио R 4.0 Intelilink</b> (7 премиум звучници, 7 премиум звучници, BT Hands free 3.5" монохроматски DIC, 7" екран во боја на допир, антена во заден прозор, USB, 2XUSB назад)
<b>БАНДАЖИ И ГУМИ</b>			
Алуминиумски бандажи 16x7, Гуми 225/55 R17 (за мотори 2.0D/125kw) (RSC)	Алуминиумски бандажи 16x7, Гуми 225/55 R17 (за мотори 1.6D/100kw, 2.0D/125kw) (RSC)		
Сртструктурални бандажи 17x7, Гуми 215/55 R17 (за есоTEC пакет) (RVE)	Алуминиумски бандажи 16x7, Гуми 215/60 R16 (за мотори 1.5/104kw, 1.6D/81kw) (RS1)		
Челични бандажи 16x6.5, Гуми 215/60 R16	Структурални бандажи 17x7, Гуми 225/55 R17 (RVE)	Алуминиумски бандажи 18 x 8.5, Design <b>RCV</b> Гуми 245/45 R18	Алуминиумски бандажи 18 x 8.5, Design <b>RCW</b> Гуми 245/45 R18
Кит за поправка на гума	Кит за поправка на гума	Кит за поправка на гума	Кит за поправка на гума

ДОПОЛНИТЕЛНИ ПАКЕТИ НА ОПРЕМА	КОД	INSIGNIA	EDITION	DYNAMIC	INNOVAT.
➤ <b>Sight &amp; Light пакет</b> Сензор за дожд, Внатрешен ретровизор со самозатемнување, Автоматско вклучување на предни светла со тунел детектор !!! за Edition/Dynamic само со ZQ2	TSQ	-	236 €	236 €	S
➤ <b>Премиум предно осветлување пакет</b> Предни светла Matrix full LED, AFL контрола на предното светло, Автоматско подесување на предното светло, Автоконторлирани долги светла без заслепување !!! за Dynamic само со ZQ2&TSQ, !!! за Edition само за Fleet	A8Z	-	(1.554 €)	1.554 €	1.554 €
➤ <b>Пакет за помош на возачот 2: "Opel Eye" предна камера</b> Пакет за помош на возачот 1; Автоматски адаптивен темпомат со ф-ја stop/go (за автоматски менувачи); Автоматски адаптивен темпомат (за мануелни менувачи); Сензор за избегнување и ублажување на судар со интелигентна асистенција при кочењето	ZQ3	-	-	1.072 €	1.072 €
➤ <b>Пакет за помош на возачот 3: "Park&amp;Go"</b> Сензор за предупредување за сообраќај одзади; Сензор за препознавање на странични препреки; Напредна помош за паркирање со полуавтоматско управување (за мануелни менувачи); Напредна помош за паркирање со полуавтоматско управување и сопирање (за автоматски менувачи); 360° поглед од задна камера во птичја перспектива !!! само со TSQ & TASK/SRY&UVX	2EX	-	-	1.072 €	1.072 €
➤ <b>Пакет за помош на возачот 4: "Park&amp;Go/Light"</b> Сензор за предупредување за сообраќај одзади; Сензор за препознавање на странични препреки; Напредна помош за паркирање со полуавтоматско управување (за мануелни менувачи); Напредна помош за паркирање со полуавтоматско управување и сопирање (за автоматски менувачи); Камера за паркирање назад !!! само со TSQ & UVX	2ED	-	804 €	804 €	804 €
➤ <b>Зимски пакет 1</b> Предно ветробранско стакло со електрично одмрзнување !!! за Edition/Dynamic: само со KA1 & UVD&CJ2&TSQ или KA1&UVD&ZQ2	W7Z	-	268 €	268 €	268 €
➤ <b>OPC Line - Надворешен пакет на изглед (за 5 врати)</b> Екстензија на преден и заден спојлер, Странични прагови, Заден спојлер (само за 5 врати), Натпис "OPC - Line" (не со Exclusive) !!! за Dynamic/Innovation: само со одредени мотори	WBP	-	-	1.302 €	1.302 €
➤ <b>OPC Line - Внатрешен пакет на изглед (за 5 врати)</b> OPC Кожен волан со команди, Загревање на волан, Алуминиумски спортски педали, Внатрешна страна од кровот во црна боја	XK0	-	-	643 €	643 €
➤ <b>Пакет на премиум изглед (за 5 врати)</b> Задни странич. прозори затемнети и соларна заштита, Хромирана кровна лајсна	J2Z	-	375 €	-	-
➤ <b>Пакет за звучна изолација</b> Ламинирани прозори	BS1	-	54 €	54 €	54 €
➤ <b>Innovation пакет (за 5 врати)</b> Аларм, Индуктивен полнач за мобилни телефони, Head-up дисплеј, Камера за паркирање назад, 8" мултицвет дисплеј за возач (DIC) (само со IO6), Пакет за звучна изолација !!! само со IO6 & CJ2, надградлив со камера UVH	LPDW	-	-	1.125 €	1.125 €



➤ <b>Пакет за навигација</b> Радио RF900 Navi IntelliLink, Bose Premium Audio систем	LPDX	-	-	1.018 €	1.018 €
➤ <b>Пакет за возач 1</b> Премиум предно осветлување пакет, Помош за паркинг напред & назад !!! само со TSQ	LPDY	-	-	1.383 €	1.383 €
➤ <b>Пакет за возач 2</b> Премиум предно осветлување пакет, Пакет за помош на возачот 2: "Opel Eye" предна камера, Пакет за помош на возачот 3: "Park&Go", Сензор за препознавање на сообраќајни знаци !!! само со TSQ&TASK/SRY; SRY само со кожен трим	LPDZ	-	-	2.358 €	2.358 €
➤ <b>Пакет за возач 2</b> Премиум предно осветлување пакет, Пакет за помош на возачот 2: "Opel Eye" предна камера, Пакет за помош на возачот 3: "Park&Go", Сензор за препознавање на сообраќајни знаци !!! само со LPDW !!! само со TSQ&TASK/SRY; SRY само со кожен трим	LPDZ	-	-	2.036 €	2.036 €
➤ <b>Edition пакет</b> Автоматска двозонска клима уред, Предни светла за магла, Паркинг сензори напред и назад, Sight & Light пакет, LED Осветлени штитници за сонце	LPE1	-	847 €	-	-
➤ <b>Зимски пакет 2</b> Зимски пакет 1, Греење на седишта напред, Греење на волан	LPE2	-	590 €	590 €	590 €
➤ <b>Зимски пакет 2</b> Зимски пакет 1, Греење на седишта напред, Греење на волан !!! (само со: TATV/TASK/TATW/TASN/TASP/TASQ)	LPE2	-	456 €	456 €	456 €

ДОПОЛНИТЕЛНИ ЕДИНЕЧНИ ОПЦИИ	КОД	INSIGNIA	EDITION	DYNAMIC	INNOVAT.
<b>НАДВОРЕШНОСТ</b>					
➤ Неметалик боја/ Royal Blue	GEK	0 €	0 €	0 €	0 €
➤ Брилијант боја (GAZ/GG7)	9BR	193 €	193 €	193 €	193 €
➤ Металик боја (GAN/GB9/GDX/GF6/GR5/ GOY)	9M2	514 €	514 €	514 €	514 €
➤ Boutique металик боја (GP6/GWD/GDB/G6R)	BBQ	675 €	675 €	675 €	675 €
➤ Електричен транспарентен сончев кров !!! за Enjoy SORP tbd	CF5	-	932 €	932 €	932 €
➤ Брисач на задно стакло	C25	0 €	0 €	0 €	0 €
➤ Камера за помош при паркирање, назад	UVC	-	375 €	375 €	375 €
➤ Помош за паркирање - напред & назад	UD5	-	557 €	557 €	557 €
➤ Влечна кука – склоплива	VK0	-	750 €	750 €	750 €
➤ Предни светла за магла	T3U	-	198 €	198 €	198 €
➤ Длабоко затемнети задни и странични прозори	AKO	-	-	S	193 €
<b>ВНАТРЕШНА ОПРЕМА</b>					
➤ Ентериер – текстил "Aida" Jet black	TATR	0 €	-	-	-
➤ Ентериер – текстил "Aida" Jet black	TATS	-	0 €	-	-
➤ Ентериер – текстил "Aida" Jet black, AGR седиште за возач Спортски предни седишта: 6-насочно подесување на возачко седиште, 4-насочно електрично лумбарно подесување на возачко седиште, мануелно извлекување на пернице за возачко седиште	TATT	525 €	525 €	-	-
➤ Ентериер – текстил "Monita" Jet black, AGR седиште за возач Спортски предни седишта: 6-насочно подесување на возачко седиште, 4-насочно електрично лумбарно подесување на возачко седиште, мануелно извлекување на пернице за возачко седиште, 4-насочни пасивни наслони за глава, напред	TASU	-	632 €	-	-
➤ Ентериер – текстил "Monita" Jet black, AGR седиште за возач Спортски предни седишта: 6-насочно подесување на возачко седиште, 4-насочно електрично лумбарно подесување на возачко седиште, мануелно извлекување на пернице за возачко седиште, 4-насочни пасивни наслони за глава, напред	TATU	-	-	0 €	-




<p>➤ <b>Кожен перфориран ентериер “Siena II” Jet black, AGR седиште за возач и со-возач</b></p> <p>Спортски предни седишта: 6-насочно подесување на возачко и со-возачко седиште, 4-насочно електрично лумбарно подесување на возачко и со-возачко седиште, Мануелно извлекување на пернице за возачко седиште и со-возачко седиште, 4-насочни пасивни наслони за глава, напред, Греење на седишта напред и назад, Делива задна клупа во однос 40/20/40</p>	TATV	-	-	1.779 €	-
<p>➤ <b>Премиум кожен перфориран ентериер “Brownstone”, AGR седиште за возач и со-возач</b></p> <p>Спортски предни седишта: 8-насочно подесување на возачко седиште, 6-насочно подесување на со-возачко седиште, 4-насочно електрично лумбарно подесување на возачко и со-возачко седиште, Мануелно извлекување на пернице за возачко седиште и со-возачко седиште, Возачко седиште со масажа и меморија, Вентилација на возачко и со-возачко седиште, 4-насочни пасивни наслони за глава, напред, Греење на седишта напред и назад, Делива задна клупа во однос 40/20/40, De-luxe патосници напред и назад !!! за Dynamic само со XK0&amp;CJ2, за Innovation само со XK0</p>	TASK	-	-	4.169 €	4.587 €
<p>➤ <b>Ентериер – текстил “Oxford” Jet black</b></p> <p>Комфорт предни седишта: 6-насочно подесување на возачко седиште, 4-насочно електрично лумбарно подесување на возачко седиште, 4-насочно подесување на со-возачко седиште, 4-насочни пасивни наслони за глава, напред</p>	TASL	-	-	-	0 €
<p>➤ <b>Ентериер – текстил “Monita” Jet black, AGR седиште за возач</b></p> <p>Спортски предни седишта: 6-насочно подесување на возачко седиште, 4-насочно електрично лумбарно подесување на возачко седиште, 2-насочно подесување на со-возачко седиште, мануелно извлекување на пернице за возачко седиште, 4-насочни пасивни наслони за глава, напред</p>	TASM	-	-	-	836 €
<p>➤ <b>Кожен неперфориран ентериер “Siena II” Jet black</b></p> <p>Комфорт предни седишта: 6-насочно подесување на возачко седиште, 4-насочно електрично лумбарно подесување на возачко седиште, 4-насочно подесување на со-возачко седиште, 4-насочни пасивни наслони за глава, напред, Греење на седишта напред и назад</p>	TASN	-	-	-	1.243 €
<p>➤ <b>Кожен перфориран ентериер “Siena II” Jet black, AGR седиште за возач и со-возач</b></p> <p>Спортски предни седишта: 6-насочно подесување на возачко и со-возачко седиште, 4-насочно електрично лумбарно подесување на возачко и со-возачко седиште, Мануелно извлекување на пернице за возачко седиште и со-возачко седиште, 4-насочни пасивни наслони за глава, напред, Греење на седишта напред и назад, Делива задна клупа во однос 40/20/40</p>	TATW	-	-	-	2.197 €
<p>➤ <b>Ентериер – текстил “Oxford” Shale</b></p> <p>Комфорт предни седишта: 6-насочно подесување на возачко седиште, 4-насочно електрично лумбарно подесување на возачко седиште, 4-насочно подесување на со-возачко седиште, 4-насочни пасивни наслони за глава, напред</p>	TASo	-	-	-	107 €
<p>➤ <b>Кожен неперфориран ентериер “Siena II” Shale</b></p> <p>Комфорт предни седишта: 6-насочно подесување на возачко седиште, 4-насочно електрично лумбарно подесување на возачко седиште, 4-насочно подесување на со-возачко седиште, 4-насочни пасивни наслони за глава, напред, Греење на седишта напред и назад</p>	TASP	-	-	-	1.243 €
<p>➤ <b>Кожен перфориран ентериер “Siena II” Jet black, AGR седиште за возач и со-возач</b></p> <p>Спортски предни седишта: 6-насочно подесување на возачко и со-возачко седиште, 4-насочно електрично лумбарно подесување на возачко и со-возачко седиште, Мануелно извлекување на пернице за возачко седиште и со-возачко седиште, 4-насочни пасивни наслони за глава, напред, Греење на седишта напред и назад, Делива задна клупа во однос 40/20/40</p>	TASQ	-	-	-	2.304 €
<p>➤ <b>6-насочно подесување на со-возачко седиште (ман.продолжување на седиште, 4 насочно електрично лумбарно подесување)</b> !!! само со TATT/TASU/TATU/TASM</p>	A53	316 €	316 €	316 €	316 €
<p>➤ <b>Делива задна клупа во однос 40/20/40, склопување во рамен под со ф-ја”one touch” !!! за Edition само со TASU, за Dynamic само со TATU, за Innovation само со TASL/TASM/TASN/TASo/TASP</b></p>	ARJ	-	102 €	102 €	102 €
<p>➤ <b>Ергономски спортски седишта за возач и со-возач пакет (AGR сертифицирани)</b></p> <p>8 насочно електрично подесување на седиште за возач; Возачко седиште со масажа и меморија, Вентилација на возачко и со-возачко седиште !!! за Dynamic само со CJ2&amp;TATV; за Innovation само со TATW/TASQ</p>	SRY	-	-	590 €	590 €
<p>➤ <b>Греење на предни седишта</b></p>	KA1	-	316 €	316 €	316 €
<p>➤ <b>Гумени патосници</b></p>	BF6	32 €	32 €	32 €	32 €
<p>➤ <b>De-luxe патосници, напред и назад, црни или беж</b></p>	B54	107 €	107 €	107 €	107 €
<p>➤ <b>Алуминиумски спортски педали</b></p>	JF5	-	-	S	107 €
<p>➤ <b>LED Осветлени штитници за сонце за возач и со-возач</b></p>	DD3	21 €	21 €	S	S



➤ Греење на волан !!! само со N34	UVD	-	289 €	289 €	289 €	
➤ Педали за менување брзина на волан !!! само со N55/ХКО & авт. менувач	WZI	-	-	54 €	54 €	
➤ Електронска двозонска клима уред, Сензор за влажност на воздухот, Полен филтер и филтер за мирис	CJ2	-	268 €	268 €	S	
➤ Quick Heat – Електричен систем за брзо загревање !!! (Не со K07)	C32	279 €	279 €	279 €	279 €	
➤ Дополнителен грејач на моторот управуван со далечинска команда	K07	-	1.608 €	1.608 €	1.608 €	
<b>АУДИО &amp; НАВИГАЦИЈА</b>			<b>INSIGNIA</b>	<b>EDITION</b>	<b>DYNAMIC</b>	<b>INNOVAT.</b>
➤ Радио “Navi RF 900 Intellilink” (Европски состав на мапи, 7 премиум звучника, 4.2” подобрен колор DIC, 8” екран на допир во боја, Bluetooth, USB, Audio streaming, Антена “SharkFin”)	iO6	531 €	531 €	531 €	531 €	
➤ Индуктивен полнач за бежичен полнач на мобилен телефон	K4C	-	129 €	129 €	129 €	
➤ BOSE® Premium Sound system !!! Само со IO6	UQA	-	622 €	622 €	622 €	
➤ Интегриран Digital Audio system (DAB, DAB+, DMB-R)	U2Q	118 €	118 €	118 €	118 €	
➤ Графички унапреден приказ на информации за возачот на 8” дисплеј (мулти колор) (Само со: IO6)	UHS	-	-	252 €	252 €	
➤ Head-up дисплеј напред !!! за Dynamic само со CJ2&UHS&UHX, за Innovation само со UHS&UHX	UV6	-	-	804 €	804 €	
➤ Сензор за препознавање на сообраќајни знаци !!! Само со ZQ2	UVX	-	0 €	0 €	0 €	
<b>БЕЗБЕДНОСТ</b>			<b>INSIGNIA</b>	<b>EDITION</b>	<b>DYNAMIC</b>	<b>INNOVAT.</b>
➤ Воздушни перничича (Фронтални за возач & совозач напред & назад, Завеси напред & назад)	AW7	-	322 €	322 €	322 €	
➤ Аларм (Сензор за детектирање на движење во возилото, Сензор за навалување на возило)	UTT	300 €	300 €	300 €	300 €	
➤ Flex Ride шасија променливо подесување на амортизацијата !!! кај Edition само со 1.6d 100kw/ 2.0d 125kw, кај Dynamic/ Innovation само со 1.6d 100kw/ 2.0d 125kw, 154 kw	F45	-	911 €	911 €	911 €	
➤ Шасија со зголемена висина !!! за Insignia само со RSC, за Edition/ Innovation само со RD1/RQJ/ RSC/RCV/RCW/PZX, од Септември 2017	ZQF	268 €	268 €	-	268 €	
➤ Сигурносни шрафови на тркалата	PB4	27 €	27 €	27 €	27 €	
<b>ПНЕВМАТИЦИ &amp; БАНДАЖИ</b>			<b>INSIGNIA</b>	<b>EDITION</b>	<b>DYNAMIC</b>	<b>INNOVAT.</b>
➤ Челични бандажи 16x6,5J, Гуми 215/60 R16 !!! само со 1.5i (104kw)/1.6d (81kw) или 1.6D (100kw) & 6MT	RRY	S	0 €	-	-	
➤ Алуминиумски бандажи 16x7J, 5 крак дупли краци, сребрен, Гуми 215/60 R16 !!! само со 1.5i (104kw)/1.6d (81kw) или 1.6D (100kw) & 6MT	RS1	590 €	S	0 €	0 €	
➤ Структурални челични бандажи 17x7J, 5 дупли краци bi-color раткапна Гуми 215/55 R17 или 225/55 R17	RS9	536 €	214 €	-	-	
➤ Структурални челични бандажи 17x7J, 5 дупли краци сребрена раткапна 17x7J, Гуми 215/55 R17 или 225/55 R17, !!! за Insignia/Edition, стандард со 1.6d ecoTEC (100kw) или ecoTEC пакет	RVE	322 €	S	-	-	
➤ Алуминиумски бандажи 17 x 7.5, 5 дупли краци, сребрен, Гуми 215/55 R17 или 225/55 R17	RSC	750 €	429 €	0 €	0 €	
➤ Алуминиумски бандажи 18 x 8, 5-краци, сребрен Гуми 245/45 R18	RCV	-	750 €	S	107 €	
➤ Алуминиумски бандажи 18 x 8, мулти крак, сребрен, Гуми 245/45 R18	RCW	-	750 €	107 €	S	
➤ Алуминиумски бандажи 18 x 8.5, 5-дупли краци, дизајн Diamond cut Гуми 245/45 R18	PZX	-	750 €	107 €	107 €	
➤ Алуминиумски бандажи 18 x 8.5, мулти крак bi-color, дизајн Diamond cut, Гуми 245/45 R18	RD1	-	804 €	161 €	161 €	
➤ Алуминиумски бандажи 20 x 8.5, 5-дупли краци bi-color, висок сјај, Гуми 245/35 R20 !!! само со 2.0i (191kw), 2.0D (125kw) & (154kw)	RQ9	-	1.822 €	1.072 €	1.072 €	
➤ Пневматици 225/55 R17 SL 97V AL3 (all season tires)	QEK	225 €	225 €	-	-	
➤ Резервно челично тркало 17x4J, Гума 125/70 R17 мала големина	RV9	64 €	64 €	64 €	64 €	



Insignia Grand Sport



ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ	Grand Sport
КАРОСЕРИЈА	5 ВРАТИ
ДОЛЖИНА (mm)	4.897
ВИСИНА (mm)	1.455
МЕЃУСОВИНСКО РАСТОЈАНИЕ (mm)	2.829
ШИРИНА (СО/БЕЗ СТРАНИЧНИ РЕТРОВИЗОРИ) (mm)	2.093/ 1.863
ШИРИНА НА ПАТЕКА (ПРЕДНИ/ЗАДНИ ТРКАЛА) (mm)	1.607/ 1.610
РАДИУС НА ВРТЕЊЕ	5 ВРАТИ
ОД ИВИЦА ДО ИВИЦА	11.74
ВОЛУМЕН НА БАГАЖЕН ПРОСТОР ВО ЛИТРИ	
КАПАЦИТЕТ НА БАГАЖЕН ПРОСТОР	490-1.450

	МАКСИМАЛНА БРЗИНА km/h	ЗАБРЗУВАЊЕ ОД 0-100 km/h ВО СЕКУНДИ	ЕЛАСТИЧНОСТ 80-120 km/h ВО 5-ТА БРЗИНА ВО СЕКУНДИ	ПОТРОШУВАЧКА ВО ЛИТРИ/100km			CO <sub>2</sub> ЕМИСИЈА ВО g/km
				ГРАД	ОТВОРЕНО	КОМБИНИРАНО	
<b>6 БРЗИНСКИ МАНУЕЛЕН МЕНУВАЧ</b>							
1.5i Turbo (104 kW / 140 ks) Start/Stop	210	9,9	10,6	7.5	4.9	5.9	133
1.5i Turbo есоТЕС® (104 kW / 140 ks) Start/Stop	213	9,9	10,4	7.3	4.7	5.7	129
1.5i Turbo (122 kW / 165 ks) Start/Stop	222	8,9	9,6	7.3	5,2	6.0	136
1.5i Turbo есоТЕС® (122 kW / 165 ks) Start/Stop	225	8,9	-	7.0	4,9	5.7	130
1.6 CDTi (81 kW / 110 ks) Start/Stop	205	11,6	10,5	4.6	3.6	4.0	105
1.6 CDTi есоТЕС® (81 kW / 110 ks) Start/Stop	205	11,6	-	4.6	3.6	4.0	105
1.6 CDTi (100 kW/136 ks) Start/Stop	211	10,5	8,9	5.1	3.9	4.3	114
1.6 CDTi есоТЕС® (100 kW/136 ks) Start/Stop	211	10,5	-	5.1	3.9	4.3	114
2.0 CDTi (125 kW/170 ks) Start/Stop	226	8,7	7,3	6.7	4.3	5.2	136
<b>6 БРЗИНСКИ АВТОМАТСКИ МЕНУВАЧ со погон на сите тркала AWD</b>							
2.0 CDTi (125 kW/170 ks) Start/Stop	223	9,7	7.3	8.1	5.1	6.2	163
<b>6 БРЗИНСКИ АВТОМАТСКИ МЕНУВАЧ</b>							
1.5i Turbo (104 kW / 140 ks) Start/Stop	218	9,4	-	7.5	5.3	6.1	138
1.6 CDTi (100 kW/136 ks) Start/Stop	203	10,9	-	6.1	4.5	5.1	134
<b>8 БРЗИНСКИ АВТОМАТСКИ МЕНУВАЧ</b>							
2.0 CDTi (125 kW/170 ks) Start/Stop	223	8,9	-	7.4	4.5	5.5	145


**8 БРЗИНСКИ АВТОМАТСКИ МЕНУВАЧ со погон на сите тркала AWD**

<b>2.0 CDTi</b> (125 kW/170 ks) Start/Stop	<b>250</b>	<b>7,3</b>	<b>-</b>	<b>11.2</b>	<b>7,1</b>	<b>8,6</b>	<b>197</b>
--	------------	------------	----------	-------------	------------	------------	------------

БЕНЗИНСКИ МОТОРИ	1.5 TURBO Start/Stop (104 kW / 140 ks)	1.5 TURBO Start/Stop (122 kW / 165 ks)	2.0 Turbo Start/Stop AWD (191 kW / 260 ks)
Норма на издувни гасови	ЕУРО 6	ЕУРО 6	ЕУРО 6
Гориво	БЕНЗИН	БЕНЗИН	БЕНЗИН
Број на цилиндри	4	4	4
Пречник во (mm)	74	74	86
Од во (mm)	81	81	96
Зафатнина (ccm)	1490	1490	1998
Максимална сила (kw/ks)	104/140	122/165	191/260
Максимална сила при број на вртежи	5.600	5.600	5.300
Максимален вртежен момент (Nm)	250	250	400
Максимален вртежен момент при број на вртежи	2.000-4.100	2.000-4.500	2.500-4.000

ДИЗЕЛ МОТОРИ	1.6 CDTi Start/Stop (81 kW / 110 ks)	1.6 CDTi Start/Stop (100 kW/136 ks)	2.0 CDTi Start/Stop (125 kW/170 ks)	2.0 CDTi Start/Stop AWD (154 kW/210 ks)
Норма на издувни гасови	ЕУРО 6	ЕУРО 6	ЕУРО 6	ЕУРО 6
Гориво	ДИЗЕЛ	ДИЗЕЛ	ДИЗЕЛ	ДИЗЕЛ
Број на цилиндри	4	4	4	4
Пречник во (mm)	79,7	79,7	83	79,7
Од во (mm)	88,7	88,7	90	80,1
Зафатнина (ccm)	1598	1598	1956	1598
Максимална сила (kw/ks)	81/110	100/136	125/170	118/160
Макс. сила при број на вртежи	4.000	3.500-4.000	3.750	4.000
Макс. вртежен момент (Nm)	300	320	400	350
Макс. вртежен момент при број на вртежи	2.000	2.000-2.250	1.750-2.500	1.500-2,250